



# СЛУЖБА

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

Sluzbeni vjesnik NDM

Skopje

P. Feb 1963

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-002-32, за огласи 101-13-002-31.

Среда, 1 мај 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XIX

Цена на овој број е 60.— дин. — претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. фак 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-861; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

256.

Врз основа на точ. 2 и 7 од Одлуката за определување на средствата со кои федерацијата ќе ја помага изградбата и опремањето на определени универзитетски објекти од 1961 до 1965 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУѢТ СО КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕСТВУВА ВО 1963 ГОДИНА ВО ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКИ ШКОЛИ И ИНСТИТУТИ**

1. Со средствата предвидени во разделот 1 делот 4 партијата 4—247 на сојузниот буџет за 1963 година, федерацијата учествува во 1963 година во трошоците за изградба на објектите и за набавка на опрема за земјоделски, шумарски, ветеринарни, технички, филозофски и природно-математички факултети и на нив соодветни високи школи, како и за хемиски и физички институти што им служат на универзитетите во целина, со износот од 1.600 милиони динари.

2. Средствата на федерацијата за намените од точката 1 на оваа одлука можат да се користат:

(во милиони динари)

1) во Социјалистичка Република Србија — до износот од —	400
2) во Социјалистичка Република Хрватска — до износот од —	352
3) во Социјалистичка Република Словенија — до износот од —	96
4) во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — од износот од — — — —	192
5) во Социјалистичка Република Македонија — до износот од	480
6) во Социјалистичка Република Црна Гора — до износот од —	80

3. Средствата предвидени со оваа одлука ќе се потрошат на објектите што ќе ги определат републичките извршни совети во согласност со развојот на школството предвиден со републичките општествени планови, а чија изградба во 1962 или во поранешните години е вршена со учество на средствата на федерацијата.

4. Социјалистичките републики можат средствата на федерацијата предвидени со оваа одлука да ги користат ако од своите средства или од средствата на другите инвеститори што учествуваат во изградбата и опремањето на соодветните објекти претходно исплатат најмалку 50% од износот на ситуациите односно фактурите за извршените работи или набавки предвидени за 1963 година за секој објект поединечно.

5. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука ќе донесе, по потреба, Сојузниот секретаријат за финансии, во согласност со Сојузниот секретаријат за просвета и култура.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 80

18 април 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,

Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

257.

Врз основа на членот 6 став 1 од Уставниот закон за спроведување на уставот, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА НАБАВКАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТОВАРНИ КОЛИ**

1. Заради зголемување на железничките превозни капацитети, од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според точката 5 од главата XVI на Сојузниот општествен план за 1963 година, му се доделуваат на Општиот инвестиционен фонд до 6.000 милиони динари за кредитирање на набавката на околу 3.000 железнички товарни коли од нормален колосек.

2. Кредитите од точката 1 на оваа одлука ќе им ги одобрува Југословенската инвестициона банка од средствата на Општиот инвестиционен фонд на производителите на шински возила заради продажба на кредит на железнички товарни коли на железничките транспортни претпријатија а на железнички специјални товарни коли и на другите стопански организации, при учество на железничките транспортни претпријатија односно на другите стопански организации со сопствени средства од најмалку 50% од договорената цена на тие коли.

3. Кредитите ќе им се одобруваат на производителите на шински возила чија понуда во поглед на производството и изработката на железнички товарни коли на Заедницата на Југословенските железници односно на железнички специјални товарни коли на другите стопански организации — е најповолна.

4. Кредитите ќе се одобруваат со непосредна погодба и според впростената постапка.

5. Рокот за враќање на кредитот е 10 години. Интересот се пресметува по нормата од 2% годишно.

6. Кредитите ќе им се одобруваат на производителите на шински возила што ќе склучат договори за производство и испорака на коли со купувачите на коли од точката 2 на оваа одлука.

7. Производителите на шински возила можат да ги користат кредитите одобрени врз основа на оваа одлука сразмерно со износот на учеството на купувачите на железнички товарни коли положен најдоцна до испораката на колите, со тоа што производителот да ѝ поднесе на Југословенската инвестициона банка меница со акцепт на купувачот и со свое жиро.

8. Производителите на шински возила ќе им даваат на купувачите на железнички товарни коли кредит со истиот интерес и со истиот рок за отплата по кои на производителите на шински возила го добиле кредитот од Југословенската инвестициона банка.

9. Југословенската инвестициона банка може да им одобрува кредити на производителите на шински возила до 15 јуни, 1963 година заклучно, врз основа на договорите за набавка на железнички товарни коли склучени помеѓу производителите и купувачите од точката 2 на оваа одлука, по кои крајниот рок за испорака на тие коли не е подолг од 14 месеци.

10. Поблиски прописи за примена на оваа одлука донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 76

18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

258.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за формирањето на единствени стопански комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ ВО 1963 ГОДИНА

1. До донесувањето на закон за стопанските комори финансирањето на стопанските комори во 1963 година ќе се врши на начинот предвиден со оваа одлука.

2. Средствата за финансирање на стопанските комори се формираат од придонесот за коморите и од надоместоците за услугите што ги вршат коморите.

Средствата од придонесот служат само за подмирување на редовните расходи на комората.

3. Придонесот од точката 2 на оваа одлука го плаќаат сите стопански и други организации што се обврзани да се зачленат во коморите според одредбите од Законот за здружувањето и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63) и од прописите донесени врз основа на тој закон.

4. Нормата и основницата за пресметување на придонесот за Сојузната стопанска комора ги определува управниот одбор на Сојузната стопанска комора. Заклучокот за ова управниот одбор го доставува до Сојузниот секретаријат за финансии во рок од 15 дена од денот на донесувањето на заклучокот.

Ако Сојузниот секретаријат за финансии не се сложи со нормата или основницата за пресметување на придонесот, може во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот да му ги достави своите забелешки на Сојузниот извршен совет, кој за тоа конечно решава.

5. Начинот на финансирањето на републичките стопански комори и на стопанските комори за подрачјата на други општествено-политички заедници ќе го регулираат републичките извршни совети, согласно со одредбите од точката 2 на оваа одлука.

6. До донесувањето на закон за стопанските комори, управните одбори на стопанските комори ги имаат во поглед на донесувањето на финансискиот план, употребата на средствата и донесувањето на завршната сметка сите права што според Законот

за здружувањето и деловната соработка во стопанството односно според Законот за формирањето на единствените стопански комори ги имале собранијата на коморите и сојузите на коморите, односно управните одбори на секциите на коморите за одделни области на стопанството, пленумите на советите на гранки на сојузните комори и собранијата на задружните сојузи.

7. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, Сојузниот секретаријат за финансии.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 77

18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

259.

Врз основа на чл. 14 и 49 став 3 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), во врска со точката 5 од Одлуката за давање дополнителен кредит на поморските бродарски претпријатија, Р. п. бр. 141 од 29 јуни 1962 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ КРЕДИТ ШТО ИМ ГО ОДОБРИЛА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА НА ПОМОРСКО-БРОДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1962 ГОДИНА

1. За дополнителните кредити што Југословенската инвестициона банка им ги одобрила во 1962 година врз основа на Одлуката за давање дополнителен кредит на поморските бродарски претпријатија, Р. п. бр. 141 од 29 јуни 1962 година на поморските бродарски претпријатија за бродови на поморската пловидба чија изградба се финансира од средствата на Општиот инвестиционен фонд според L конкурс за давање кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на поморски бродови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/61), се определуваат следните услови:

1) рокот за исплата ќе се утврди во исто траење како и за редовните кредити дадени од средствата на Општиот инвестиционен фонд за изградба на поморски бродови според L конкурс;

2) интересната норма изнесува 3% годишно;

3) гарантен износ за дополнителниот кредит нема да се полага.

Учество во трошоците на инвестиционата изградба нема да се бара, без оглед дали дополнителниот кредит се користел во 1962 или се користи во 1963 година, ако поморско-бродарското претпријатие ја поднесло до 31 декември 1962 година пропишаната документација за процентот на изграденоста на бродовите за кои е одобрен дополнителниот кредит.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 79

18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

260.

Врз основа на одредбата под 1 точка 1 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61, 12/61 и 53/62) во точката 1 одредбата под 20 се менува и гласи:

„20) бакар:

а) топилнички

JUS C.D1.002 — — — — — 512.000

б) електролитен (катоден) — — 550.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 78

18 април 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Go заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

261.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ВНАТРАШНА ПОЛИТИКА**

1. Се разрешува од функцијата претседател на Одборот на Сојузниот извршен совет за внатрешна политика Александар Ранковиќ, потпретседател на Сојузниот извршен совет.

2. За претседател на Одборот на Сојузниот извршен совет за внатрешна политика се именува Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 29

18 април 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Go заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

262.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДДЕЛНИ ОДБОРИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Се разрешуваат од функцијата член на Одборот на Сојузниот извршен совет за здравство и социјална политика Велимир Стојниќ, член на Сојузниот извршен совет; Џемал Биједиќ, член на Сојузниот извршен совет; Олга Врабич, досегашен секретар на Централниот совет на ССЈ и Зденко Хас, директор на Сојузниот завод за социјално осигурување, а за членови на одборот се именуваат:

1. Ристо Цунов, сојузен секретар за трудот;  
2. Иван Божиќевиќ, генерален секретар на Сојузот на здруженијата на борците на НОБ на Југославија; и

3. Милева Планојевиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

II. Се разрешуваат од функцијата на член на Одборот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура Џемал Биједиќ, член на Сојузниот извршен совет и Драго Вучиниќ, досегашен секретар на Комисијата за културни врски со странство, а за членови на Одборот се именуваат:

1. Ристо Цунов, сојузен секретар за трудот и

2. Осман Ѓикиќ, секретар на Комисијата за културни врски со странство.

Б. бр. 39

18 април 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

263.

Врз основа на членот 14 став 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ СО УСТАВОТ**

1. Се формира Комисија за приготвување на материјалите потребни за усогласување на сојузните прописи со Уставот.

Во Комисијата се именуваат:

за претседател:

Трајче Грујоски, сојузен секретар за законодавство и организација;

за членови:

1) др Миливоје Рукавина, секретар на Сојузниот извршен совет;

2) др Јован Горѓевиќ, претседател на Правниот совет;

3) др Никола Балог, државен потсекретар;

4) Никола Срзентиќ, државен потсекретар;

5) Миленко Канѓра;

6) републичките секретари за законодавство и организација;

за секретари:

1) Милорад Вучковиќ, помошник на сојузниот секретар за законодавство и организација;

2) Божиќар Радановиќ, државен советник.

Во Комисијата како нејзин член влегува и надлежниот државен секретар односно сојузен секретар или по негово овластување државен потсекретар, кога Комисијата разгледува материјали за усогласување на сојузните прописи од делокругот на тој државен односно сојузен секретаријат.

2. Задачата на Комисијата е да ги подготвува материјалите потребни за усогласување на сојузните прописи со Уставот, и заради остварување на таа задача на сојузните органи на управата, на установите и организациите што вршат работи од надлежноста на федерацијата да им дава потребни упатства за подготвување и обработка на соодветните материјали.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 81

26 април 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Go заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Едвард Кардељ, с. р.

264.

Врз основа на членот 95 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), членот 12 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62) и членот 14 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата пропишува

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА НАБАВКА НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

#### Член 1

Заради единствено опремање на сојузните органи со технички средства, а во согласност со нивните задачи и потреби, сојузните органи се должни да ги вршат набавките на тие средства според одредбите од овој правилник.

#### Член 2

Како технички средства, во смисла на членот 14 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година, се подразбираат: сета биротехничка опрема, канцелариски намештај, канцелариски сигнални уреди и сите видови уреди за автоматска обработка на податоците, а според Списокот на техничките средства за опремање на одделни сојузни органи, што е напечатен кон овој правилник и негов е составен дел.

Како биротехничка опрема се подразбираат: направи за снимање на глас; машини за пишување; направи за адресирање; умножувачи; апарати за пресликување; направи, машини и уреди за сметање; направи за обработка на поштенски пратки и биротехничка хартија.

Како канцелариски намештај се подразбираат: маси, столици, долапи и спремишта на списи, книги и документациони материјали.

Како канцелариски сигнални уреди се подразбираат: интерфони, брмчалки и уреди за давање на светлосни сигнали.

Како уреди за автоматска обработка на податоците се подразбираат сите видови на уредите и составните делови на гарнитурите со кои автоматски се обработуваат податоците што се наоѓаат на дупчени картички, хартијна дупчена лента или магнетни носачи на податоци.

#### Член 3

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на средствата за телекомуникации (освен на телепринтери), на инсталациите што немаат врска со биротехничка опрема (инсталации за осветлување, затоплување, зрачење, водовод, лифтови итн.), ниту на механизацијата и инсталациите тесно врзани за градежни објекти.

#### Член 4

Сите технички средства од членот 2 на овој правилник се намалуваат, по правило, на домашниот пазар.

По исклучок, техничките средства од членот 2 на овој правилник можат да се набавуваат во странство ако не можат да се набават на домашниот пазар, или ако тие што можат да се набават на домашниот пазар не им одговараат на потребите на подносителот на барањето.

#### Член 5

Сојузните органи се должни пред набавката на техничките средства од членот 2 на овој правилник да побараат стручно мислење од Заводот за јавна управа.

#### Член 6

Заводот за јавна управа е должен на барање од сојузниот орган да даде стручно мислење за набавката на техничките средства во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето.

За издадените стручни мислења Заводот за јавна управа ќе води посебна евиденција.

#### Член 7

Заводот за јавна управа ќе даде негативно стручно мислење за набавката на технички средства:

- 1) ако тие не им одговараат на југословенските стандарди;
- 2) ако за нив не е загарантирана сервисна служба;
- 3) ако за ракување со тие средства не постои писмено упатство на некои од јазиците на народите на Југославија;
- 4) ако не постојат услови за правилна обука на ракувачите со тие средства.

#### Член 8

Сојузните органи се должни образложените барања за давање на стручно мислење за набавката на технички средства да му ги поднесат на Заводот за јавна управа во два примерка, и тоа на образецот што е напечатен кон овој правилник и негов е составен дел.

#### Член 9

Стручното мислење за набавка на техничките средства Заводот за јавна управа ќе го запише на еден примерок од пополнетиот образец на барањето и ќе му го достави на подносителот на барањето.

#### Член 10

Техничките средства од членот 2 на овој правилник сојузниот орган може да ги набави дури откако ќе добие од Заводот за јавна управа писмено стручно мислење во поглед на можноста за рационално користење на тие средства во органот што ја врши набавката.

Писменото стручно мислење на Заводот мора да биде приложено кон налогот на наредбодавецот до банката за исплата на набавените технички средства.

#### Член 11

Одредбите од овој правилник не се задолжителни за: Државниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, југословенските дипломатски и конзуларни претставништва и другите претставништва на сојузните органи во странство.

#### Член 12

Набавувањето на техничките средства за потребите на сојузните органи ќе се врши во сè останалото според важечките прописи.

#### Член 13

Заводот за јавна управа ќе им дава на сите сојузни органи периодично известување за техничките средства од членот 2 на овој правилник и за нивните цени на домашниот пазар.

#### Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-3376/1  
15 април 1963 година  
Белград

Сојузен секретар  
за буџет и организација на  
управата,

Зоран Попич, с. р.

**СПИСОК  
НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМАЊЕ НА  
ОДДЕЛНИ СОЈУЗНИ ОРГАНИ**

**1. Направи за снимање на глас:**

на табак  
на плоча  
на фолија  
на лента  
на тель  
на ракавец

**2. Машини за пишување:**

патнички (до 9 cm височина)  
преносливи (8—15 cm височина)  
канцелариски (над 15 cm височина)  
безбучни  
полуелектрични  
електрични  
роботи-пишувачи  
со изменлив слог (веритајпери)  
телепринтери (далекупишувачи)

**3. Направи за адресирање:**

хектографски  
опнени  
врз плочички

**4. Умножувачи:**

хектографски  
опнени  
офсетни  
канцелариски — за висок печат

**5. Апарати за пресликување:**

за фотографско пресликување  
за топлинско пресликување  
за автоматска изработка на матрици:  
електростатички  
електронски  
хектографски  
за микрофилмска техника

**6. Направи, машини и уреди за сметање:**

бројачи и мерачи, биротехнички  
собиралки  
множалки  
фактурирки  
книжалки  
уреди и составни делови на уреди за автоматска и електронска обработка на податоци (дупчалки, проверувачи, распоредувачи, мешалки, печатачи, сметари и др.)

**7. Направи за обработка на поштенски пратки и биротехничка хартија:**

отворачи на пликови  
свиткувачи на дописи  
франкирачи  
секачи и режачи  
перфорирачи  
направи за уништување односно ситнење  
електрични соединувалки (хефтерици)  
направи за колирање (здружување)

**8. Канцелариски наместај:**

столици  
маси  
масичиња  
долапи, скришници (сефови), каси  
спремишта за картотеки и евиденции  
спремишта за списи, книги и документација  
(регали и сл.)

**9. Сигнални средства за интерни комуникации:**

интерфони  
брмчалки  
уреди за давање светлосни сигнали

(Штембил на органот)

**Образец на барањето за  
стручно мислење за набавка на технички средства  
(формат 210 × 297 mm)**

Број на телефонот  
Фамилијарно и родено име  
на одговорниот референт

ДО ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА  
БЕЛГРАД 25

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ ЗА  
НАБАВКА НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

Молиме да ни дадете стручно мислење во врска со  
намеруваната набавка на следниве технички средства:

Точен назив на средството (вид и модел и производител) и количина	
Продавница (увозник)	
Цена	
Точна адреса на претпријатието што ќе ја врши сервисната служба и бројот на неговиот телефон	
Кој ќе ја изврши обуката на ракувачите со средствата	
Причини поради кои се намерува набавката на средството. Да се наведат работите за кои ќе се користи првенствено средството. Ако се намерува набавка на странско средство, да се наведе причината за избор на тоа средство	

(М.П.)

(потпис на овластениот службеник)

ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА

Бр. — од — / — 196—

Заводот за јавна управа смета дека набавката на горе наведените и технички средства од гледиштето на типизацијата и рационализацијата е оправдана.

(потпис на овластениот службеник)

(М.П.)

## 265.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 5 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија издава

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИСПОРАКАТА НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА**

1. Во Наредбата за определување на условите под кои може да се договара производството и испораката на индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) точката 3 се менува и гласи:

„3. Договори за производство и испорака на индустриски растенија можат со индивидуални производители да склучуваат земјоделските задруги.

Договорите за производство и испорака на индустриски растенија можат со индивидуални производители да ги склучуваат и стопанските организации наведени во точката 2 од оваа наредба под условите пропишани во членот 89а став 1 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.“

2. Точ. 4 и 5 се бришат.

3. Точката 6 се менува и гласи:

„6. Повредите на одредбите од оваа наредба од страна на земјоделска задруга или друга стопанска организација повлекуваат одговорност според одредбата од членот 107 став 1 точка 1 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а од страна на одговорното лице во земјоделска задруга или во друга стопанска организација — според одредбата од ставот 4 на тој член.“

4. Точката 7 се брише.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1833

17 април 1963 година

Белград

Сојузен секретар за трговија,  
Марјан Брецељ, с. р.

## 266.

Врз основа на точката 33 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

## УПАТСТВО

**ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ОРОЧУВААТ КАЈ БАНКИТЕ И ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОБВРЗНИЦИ И БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ**

1. Стопанските организации, установите, државните органи и другите општествени организации можат своите слободни парични средства да ги вложуваат кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи, и тоа:

1) средствата на деловниот фонд;

2) средствата на амортизацијата издвоени на посебна сметка;

3) средствата на фондот на заедничката потрошувачка;

4) средствата на незадолжителниот дел на резервниот фонд на стопанските организации;

5) средствата на општествените инвестициони фондови кои според важечките прописи можат да се користат за давање кредити за инвестиции во основни средства, ако со општествениот план или со посебна одлука на органот на односната општествено-политичка заедница е предвидено орочување на овие средства кај банката;

6) средствата на фондовите за станбена изградба;

7) средствата на општествените фондови за школство;

8) средствата на фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 106 до 126 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63), односно на фондовите врз кои се применуваат тие одредби;

9) средствата на буџетите на општествено-политичките заедници;

10) средствата на фондовите на заедниците на социјалното осигурување на работниците и земјоделците и нивните резерви што се вложуваат на укамување во смисла на членот 96 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и членот 10 став 4 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63);

11) средствата на математичките резерви за осигурување на животот, како и средствата на резервите на сигурноста што се формираат при осигурителните заводи и при заедниците на осигурувањето на автономните покраини и социјалистичките републики;

12) средствата на заедничкиот фонд за ризици на поморските бродарски претпријатија на прекуморската пловидба;

13) другите слободни средства што можат да се користат за инвестирање во основни средства, како и средствата за кои со сојузен пропис е предвидено да можат да се вложуваат кај банката на укамување.

Како слободни парични средства, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбира износот на средствата според состојбата на денот на вложувањето кај банката во орочени депозити, обврзници и благајнички записи намален за износот на ненамирните обврски што стасуваат за плаќање на тогвар на односните средства до крајот на годината.

При вложувањето на слободните парични средства во орочени депозити, обврзници и благајнички записи, стопанските организации треба да ја имаат предвид одредбата од точката 16 на Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1963 година ако подоцна би биле присилени да бараат од банката одобрение на кредити за повремени обртни средства.

2. Не можат да се вложуваат кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи паричните средства што не се наведени во точката 1 од ова упатство, а особено:

1) средствата на заедничките резерви на стопанските организации издвоени според Законот за формирањето и употребата на средствата на републичките и општинските резервни фондови за потребите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 22/62);

2) средствата на задолжителниот дел на резервниот фонд на стопанските организации;

3) средствата на резервните фондови на сите вложувачи освен стопанските организации;

4) средствата на фондовите чија употреба со сојузни прописи е ограничена или одложена, и тоа за времето додека тоа ограничување трае (средствата на задолжителните резерви на фондовите, средствата на општествените инвестициони фондови од текуштиот притек, средствата на посебната буџетска резерва и сл.);

5) средствата на резервата на сигурноста на Југословенската заедница на осигурувањето.

3. Условите под кои паричните средства се вложуваат кај банките во орочени депозити, се утвр-

дуваат со писмен договор помеѓу вложувачот на средствата (депонентот) и банката.

Отказниот рок за вложените парични средства во орочени депозити кај банките мора однапред да се договори.

Како отказан рок се подразбира рокот по истекот на кој вложувачот (депонентот) слободно располага со вложените средства.

Отказот во орочен депозит на вложените средства се врши непосредно при самото вложување на средствата или подоцна.

4. Нормата по која банките плаќаат интерес на паричните средства вложени во орочени депозити, обврзници и благајнички записи се определува, по правило, според должината на рокот на кој се вложени средствата.

Интересот што банката им го плаќа на вложувачите на средствата вложени во орочени депозити, обврзници и благајнички записи, им припаѓа на средствата (фондовите) од кои е вршено вложувањето.

5. Во поглед на орочувањето на средствата кај банките и издавањето на обврзниците и благајничките записи се применуваат одредбите од чл. 79, 80 и 82 до 87 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62).

6. Технички упатства за начинот на евидентирањето на средствата вложени кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи издава Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка во спогодба со Народната банка.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-7164/1

26 април 1963 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

## 267.

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), членот 1 точка 17 и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59 и 8/60), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот хидрометеоролошки завод пропишува

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА

#### Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на службениците од хидрометеоролошката струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/60 и 47/60) во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Приправничкиот стаж за звањето хидролошки осматрач и метеоролошки осматрач трае 6 месеци, за звањето хидролошки техничар и метеоролошки техничар 9 месеци, а за звањето виш хидролошки техничар, виш метеоролошки техничар, хидролог, метеоролог и агрометеоролог 1 година.“

#### Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„За време на приправничкиот стаж приправниците ја поминуваат стручната обука според следната програма:

1) приправниците за звањето хидролошки осматрач поминуваат: 5 месеци во реонска хидрометеоролошка станица на сите работи на хидроло-

шки осматрања и хидрометриски мерења и на прва обработка на хидролошките податоци и 1 месец на нумеричка обработка на податоците во Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод;

2) приправниците за звањето метеоролошки осматрач поминуваат: 6 месеци на сите работи што се вршат во главна синоптичка или климатолошка станица и на метеоролошко-климатолошки калкулантски работи;

3) приправниците за звањето хидролошки техничар поминуваат: 6 месеци на работите што се вршат во реонска хидролошка станица на практична обука вршејќи ги сите работи од делокругот на станицата и 3 месеци во Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод на нумеричка обработка на податоците за хидролошки годишник, за катастар на водите и за други хидролошки елаборати;

4) приправниците за звањето метеоролошки техничар поминуваат: 3 месеци во главна синоптичка станица или метеоролошка опсерваторија, 2 месеци во климатолошко одделение на обработка на податоците за метеоролошки годишници и за други климатолошки публикации и трудови, 2 месеца во одделение за прогноза на времето на прием на податоците и нивното внесување во синоптичките карти и аеролошките дијаграми, 1 месец во агрометеоролошко одделение на нумеричка обработка на фенолошки и други податоци за годишници и други публикации и 1 месец на аеролошки работи;

5) приправниците за звањето виш хидролошки техничар поминуваат: во реонска станица 6 месеци на сите работи на станицата и 6 месеци во хидролошко одделение на Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод на нумеричка обработка и анализа на хидролошки податоци за хидролошки годишник, катастар на водите и прогноза на водите;

6) приправниците за звањето виш метеоролошки техничар поминуваат: 6 месеци во главна синоптичка или климатолошка станица или метеоролошка опсерваторија и 6 месеци во Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод на обработка, проверка и анализа на податоците за метеоролошки, аеролошки и фенолошки годишници, на климатолошка обработка на податоци и на нумеричка и графичка обработка на податоци за прогноза на времето;

7) приправниците за звањето хидролог поминуваат: 4 месеци во реонска станица на сите работи на станицата и 8 месеци во хидролошко одделение на Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод на нумеричка обработка на хидролошки податоци, нивната проверка и обработка за хидролошки годишник, катастар на водите и изработка на проекти за подигање хидролошки станици;

8) приправниците за звањето метеоролог поминуваат: 6 месеци во главна синоптичка или климатолошка станица или метеоролошка опсерваторија на сите метеоролошки мерења и осматрања и 6 месеци во Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод на обработка, проверка и анализа на податоци за метеоролошки годишник, аеролошки и фенолошки годишник и други метеоролошки публикации и работи, како и на изработка и анализа на временски карти;

9) приправниците за звањето агрометеоролог поминуваат: 2 месеца во главна агрометеоролошка станица или метеоролошка опсерваторија и 10 месеци во Сојузниот односно републичкиот хидрометеоролошки завод, и тоа: 2 месеца во климатолошко одделение, 1 месец во одделение за прогноза на времето и 7 месеци во агрометеоролошко одделение на обработка, проверка и анализа на агрометеоролошки податоци за потребите на агрометеоролошки анализи, на интерпретација на годишници и на други агрометеоролошки работи.“

## Член 3

Во членот 34 зборовите: „и писмен“ се бришат.

## Член 4

Во членот 35 став 3 во шесттиот и деветтиот ред одозгора зборовите: „писмениот и“ се бришат.

## Член 5

Чл. 36, 37 и 38 се бришат.

## Член 6

Во членот 40 став 2 по зборовите: „домашната работа“ записката и зборовите: „писмената задача“ се бришат.

## Член 7

Во членот 59 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Испитот се состои од изработка на домашна работа, усно полагање на градивото на општиот дел од испитот и усно полагање на градивото на посебниот дел од испитот.“

За домашна работа на кандидатот му се дава да обработи тема од гранката на хидрометеоролошката служба во која е запослен.“

## Член 8

Во членот 60 ст. 4 до 8 се бришат.

## Член 9

Членот 61 се менува и гласи:

„По положениот општ дел на испитот кандидатот полага устен испит од градивото на посебниот дел на испитот.“

## Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 765/2

9 април 1963 година

Белград

Директор

на Сојузниот хидрометеоролошки завод,  
инж. Милисав Перовиќ, с. р.

268.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХЛО-  
РОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, АНОРГАНСКИ СО-  
ЛИ, ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ТЕЧЕН  
АМОНИЈАК**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Хлороводородна киселина техничка — — — — —	JUS H.B1.015
Барииумкарбонат технички — —	JUS H.B1.021
Натриумсулфат калциниран технички — — — — —	JUS H.B1.040
Натриумсулфат кристален технички (глаубова сол) — — — — —	JUS H.B1.044

Магнезиумсулфат кристален технички (горчлива сол) — — — — —	JUS H.B1.045
Калциумхлорид технички — —	JUS H.B1.100
Калиумкарбонат технички (та- ложена креда) — — — — —	JUS H.B1.102
Амониумсулфат технички — —	JUS H.B3.046
Амонијак компримиран течен —	JUS H.F2.020

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1963 година.

Бр. 22-3064

19 април 1963 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод  
за стандардизација,

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

269.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ТРЕТА СЕРИЈА  
ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ  
НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА**

На 6 јуни 1963 година ќе се пушти во оптек трета серија пригодни поштенски марки со слики на туристички места, во серија од шест вредности, и тоа:

- 1) од 15 динари, Пула;
- 2) од 25 динари, Врњачка Бања;
- 3) од 30 динари, Цриквеница;
- 4) од 50 динари, Корчула;
- 5) од 65 динари, Дурмитор;
- 6) од 100 динари, Љубљана.

Марките се печатени четирибојно, и тоа секоја во други бои.

Натписот „Југославија“ е напечатен со латиница на марките од 15 динари (Пула), 30 динари (Цриквеница), 50 динари (Корчула) и 100 динари (Љубљана), а со кирилица на марките од 25 динари (Врњачка Бања) и 65 динари (Дурмитор). Називот на туристичкото место е напечатен на секоја марка со латиница. На секоја марка е напечатена и година на изданието „1963.“. Ознаките на вредноста се напечатени во разни агли од марката.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат до 30 јуни 1964 година.

Бр. 01-1284/1

11 април 1963 година

Белград

Заедница на Југословенските пошти,  
телеграфи и телефони

Генерален директор,  
Првослав Васиљевиќ, с. р.



По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Техничките прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки при рударските подземни работи, објавен во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РУДАР-СКИТЕ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ

Во членот 64 став 1 наместо зборот: „рудаске“ треба да стои: „рударске“.

Во членот 133 став 1 наместо зборот: „улазним“ треба да стои: „узлазним“.

Во членот 172 став 7 наместо зборовите: „пожара (члан 324. став 1) и добро проветравани“ треба да стои: „пожара и добро проветравани (члан 324. став 1)“.

Во членот 408 наместо зборот: „одбарне“ треба да стои: „одбране“.

Во членот 429 став 1 наместо зборовите: „у цевима“ треба да стои: „и цевима“.

Во членот 450 став 2 се додаваат со грешка изоставените зборови така што целиот став да гласи: „Ако при отварању лежишта постоји опасност од провале воде или текуќег песка, отварање лежишта треба, по правилу, вршити са два паралелна ходника са веком меѓусобном висинском разликом. Чело доњег ходника треба, по правилу, да буде испред чела горњег ходника за најмање 10 m. Ради сигурнијег повлачења горњим ходником, измеѓу доњег и горњег ходника мора постојати веза на растојањима од највише 50 m.“

Од Сојузниот секретаријат за индустрија, Белград, 13 април 1963 година.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ

##### I. Се разрешуваат:

1. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за внатрешни работи;

2. Вељко Зековиќ, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста секретар на Сојузниот извршен совет;

3. Крсте Црвенковски, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за просвета и култура;

4. Сергеј Крајгер, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за надворешна трговија;

5. Данило Кекиќ, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за индустрија;

6. др Славко Комар, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за земјоделство и шумарство;

7. др Марјан Бреќел, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за трговија;

8. Цемал Биедиќ, член на Сојузниот извршен совет, — од должноста сојузен секретар за трудот;

9. Никола Џуверовиќ, — од должноста сојузен секретар за општи стопански работи.

##### II. Се назначуваат:

1. за сојузен секретар за внатрешни работи, — Војин Лукиќ, член на Извршниот совет на Социјалистичка Република Србија;

2. за сојузен секретар за просвета и култура, — Јанез Випотник, главен уредник на „Дело“ — орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија;

3. за сојузен секретар за информации, — Вилко Винтерхалтер, член на Извршниот совет на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

4. за сојузен секретар за надворешна трговија, — Никола Џуверовиќ, досегашен сојузен секретар за општи стопански работи;

5. за сојузен секретар за индустрија, — Филип Бајковиќ, досегашен претседател на Народното собрание на Социјалистичка Република Црна Гора;

6. за сојузен секретар за земјоделство и шумарство, — Јоже Инголич, досегашен директор во Сојузниот завод за стопанско планирање;

7. за сојузен секретар за трговија, — Драгутин Косовац, претседател на Народниот одбор на околицата Сараево;

8. за сојузен секретар за трудот, — Ристо Цунов, потпретседател на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија;

9. за претседател на Сојузниот комитет за туризам, — Милка Куфрин, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за трговија;

10. за секретар на Сојузниот извршен совет, — др Миљивоје Рукавина, јавен обвинител на Социјалистичка Република Хрватска;

11. за сојузен секретар за законодавство и организација, — Трајче Грујовски, член на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија; и

12. за сојузен секретар за општи стопански работи, — Хакија Поздерац, државен потсекретар во истиот Секретаријат.

Б. бр. 27

16 април 1963 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

##### I. Се разрешуваат:

1. Руди Колак, — од должноста државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, поради одење на нова должност во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

2. Јосип Томц, — од должноста државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, поради одење на нова должност во Социјалистичка Република Хрватска;

3. Ѓуро Меденица, — од должноста сојузен јавен правобранител, поради одење на нова должност;

4. Драго Вучиниќ, — од должноста секретар на Комисијата за културни врски со странство, поради одење на нова должност;

5. Љубица Станимировиќ, — од должноста помошник на секретарот на Комисијата за културни врски со странство, поради одење на нова должност;

6. Мато Радуловиќ, — од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи, поради одење на нова должноста;

7. Видо Круниќ, — од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија, поради одење на нова должноста;

8. Мијушко Шибалиќ, — од должноста помошник на сојузниот секретар за буџет и организација на управата, поради одење на нова должноста во Социјалистичка Република Црна Гора;

9. Мухамед Гребо, — од должноста помошник на сојузниот секретар за буџет и организација на управата, поради одење на нова должноста во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

10. Слободан Урошевиќ, — од должноста помошник на сојузниот секретар за општи стопански работи, поради одење на нова должноста во Социјалистичка Република Србија;

11. Геза Тиквицки, — од должноста потпретседател на Сојузната стопанска комора, поради одење на нова должноста;

12. Војо Николиќ, — од должноста генерален директор на Заедницата на Југословенските железници, поради одење на нова должноста;

13. Анте Раос, — од должноста генерален директор на Заедницата на југословенското електро-стопанство, поради одење на нова должноста во Социјалистичка Република Хрватска; и

14. Јован Мариновиќ, — од должноста директор на Танјуг поради одење на нова должноста.

## II. Се назначуваат:

1. за државен потсекретар во Сојузниот извршен совет Владимир Цериќ, — досегашен помошник сојузен секретар во Сојузниот извршен совет;

2. за државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, — Едо Брајник, досегашен помошник на сојузниот секретар во истиот Секретаријат;

3. за државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за законодавство и организација, — др Никола Валог, досегашен вршител на должноста сојузен секретар за законодавство и организација;

4. за сојузен јавен правобранител, — Андрија Пејовиќ, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

5. за претседател на Советот за прашањата на железниците, — Гуро Станковиќ, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

6. за секретар на Административната комисија на Сојузниот извршен совет, во положба на државен потсекретар, — Павле Пекиќ, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

7. за секретар на Комисијата за културни врски со странство, — Осман Ѓижиќ, виш советник во истата Комисија;

8. за помошници на сојузниот секретар за внатрешни работи, — Слободан Шаќота, државен советник, Селим Нумиќ, државен советник и Драгољуб Васовиќ, виш советник во истиот Секретаријат;

9. за помошник на сојузниот секретар во Сојузниот комитет за туризам, — Јован Крстев, досегашен помошник на сојузен секретар во Сојузниот извршен совет;

10. за главен сојузен санитарен инспектор, — др Радомир Гериќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за здравство и социјална политика;

11. за потпретседател на Сојузната стопанска комора, — Душан Богданов, член на Извршниот совет и претседател на Одборот за стопански прашања на АПВ;

12. за генерален директор на Заедницата на Југословенските железници, — др Марјан Дермастија, досегашен генерален директор на Југословенската заедница на осигурувањето;

13. за генерален директор на Југословенската заедница на осигурувањето, — Сретен Ђеличиќ, досегашен директор на Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени прашања;

14. за генерален директор на Службата на општественото книговодство, — Радомир Коматина, досегашен државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии;

15. за заменик на генералниот директор на Службата на општественото книговодство, — Сергије Гуровиќ, досегашен генерален директор на Службата на општественото книговодство;

16. за генерален директор на Заедницата на електростопанството, — инж. Радивоје Марковиќ, директор на фабриката за кабли „Моша Пијаде“ — Светозарево;

17. за директор на Сојузниот завод за цени, — Душан Вуковиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за трговија;

18. за директор на Танјуг, — Вукашин Микуновиќ, секретар на Идеолошката комисија на ЦК СКЈ;

19. за директор на Високата школа за политички науки, — Кирило Хаџи Василев, уредник на списанието „Социјализам“; и

20. за директор на Југословенскиот завод за проучување на училишни и просветни прашања, — др Драгутин Франковиќ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Загреб.

Б. бр. 28

18 април 1963 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

Поради одење во пензија се разрешуваат:

1. Влајко Беговиќ, — од должноста директор на Високата школа за политички науки;

2. Обрад Цицмил, — од должноста секретар на Просветниот совет на Југославија;

3. Митра Митровиќ, — од должноста директор на Југословенскиот завод за проучување на училишни и просветни прашања;

4. др Јован Бијељиќ, — од должноста главен сојузен санитарен инспектор;

5. инж. Алојз Дулар, — од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за индустрија;

6. др Федор Базала, — од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за законодавство и организација; и

7. Антун Роб, — од должноста главен сојузен инспектор за трудот.

Б. бр. 34

18 април 1963 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ

Се разрешува од функцијата претседател на Советот за прашањата на иселениците Јосип Колар, државен потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии.

Б. бр. 32  
16 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 66 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За претседател на Советот за прекршоци при Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се именува Светолик Јовановиќ, досегашен заменик претседател на истиот Совет.

Б. бр. 37  
18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за Комисијата за културни врски со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/60), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува од функцијата претседател на Комисијата за културни врски со странство, Крсте Првенковски, член на Сојузниот извршен совет.

2. За претседател на Комисијата за културни врски со странство се назначува Јанез Випотник, сојузен секретар за просвета и култура.

Б. бр. 31  
18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 19 од Законот за Високата школа за политички науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

За член на Советот на Високата школа за политички науки се именува Влајко Беговиќ, досегашен директор на Високата школа за политички науки.

Б. бр. 33  
16 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Херта Хас, виш советник во истиот завод.

Б. бр. 36  
18 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Берислав Шефер, раководител на Секторот за лична потрошувачка и општествен стандард во истиот Завод.

Б. бр. 21  
17 април 1963 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 28 од Уставниот закон за спроведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1. Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за статистика Анте Новак, поради одење на друга должност.

II. За директор на Сојузниот завод за статисти-ка се назначува, др Милош Мадур, управник на Центарот за демографски истражувања во Институтот за општествени науки.

Б. бр. 35

18 април 1963 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Секретар,

Потпретседател,

**Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.**

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 11 од 23 март 1963 година објавува:

**Уредба** за стопанисување со шумите и шумското земјиште во општествена сопственост надвор од шумскостопанските подрачја;

**Упатство** за условите и начинот на исплатата на премијата за кравјо млеко во 1963 година.

Во бројот 12 од 30 март 1963 година објавува:

**Решение** за систематизацијата на работните места во Секретаријатот за информации на Извршниот совет на Народното собрание на НРС;

**Решение** за систематизацијата на работните места во Хидрометеоролошкиот завод на НРС;

**Одлука** за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство на обврзниците — југословенски државјани на кои им е осигурено здравственото осигурување од страна на носителот на осигурувањето;

**Одлука** за определување на додадените придонеси за инвалидско осигурување;

**Одлука** за делот на средствата остварени за фондот на инвалидското осигурување што се издвојува за трошоците на професионална рехабилитација и за запослување на инвалидите на трудот;

**Одлука** за патните и други трошоци на членовите на собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците;

**Одлука** за придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензии и инвалиднини;

**Исправка** на Решението за определување на здравствените установи за вршење лекарски прегледи и контрола на здравствената состојба на лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења.

### „НАРОДНЕ НОВИНЕ“

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист на Народна Република Хрватска во бројот 4 од 31 јануари 1963 година објавуваат:

**Упатство** за елементите на договорот за давање медицинска помош и други услуги на здравствените установи на осигурените лица;

**Решение** за дополнително на Решението за определување на установите во областа на културата во НРХ во кои можат да постојат звања на службеници во научните установи.

#### УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 1 од 10 јануари 1963 година објавува:

**Уредба** за организацијата на управната служба за сигурноста на пловидбата на море во НР Словенија;

**Уредба** за републичката комисија за преглед на филмови;

**Решение** за Радио-телевизијата Љубљана;

**Решение** за пренесување правата и должностите на републичките органи спрема Болницата за душевни болести во Бегуње на Горенско врз Општинскиот народен одбор Радовљица;

**Решение** за разрешување од должноста помошник државен секретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРС;

**Решение** за разрешување и именување членови на комисијата на НРС според членот 262 од Законот за јавните службеници;

**Решение** за разрешување и именување претседател на управниот одбор на Заводот за рибарство;

**Исправка** на Законот за јавните патишта.

### СОДРЖИНА:

Страна

- |   |     |
|---|-----|
| 256. Одлука за условите и начинот на користење на средствата на сојузниот буџет со кои федерацијата учествува во 1963 година во изградбата и опремањето на определени факултети, високи школи и институти — — — — — | 389 |
| 257. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за кредитирање на набавката на железнички товарни коли — — — — —  | 389 |
| 258. Одлука за финансирање на стопанските комори во 1963 година — — — — —   | 390 |
| 259. Одлука за условите за користење на дополнителниот кредит што им го одобрила Југословенската инвестициона банка на поморско-бродарските претпријатија во 1962 година — — — — —                                  | 390 |
| 260. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи — — — — —   | 391 |
| 261. Одлука за разрешување и именување претседател на Одборот на Сојузниот извршен совет за внатрешна политика — — — — —  | 391 |
| 262. Одлука за разрешување и именување членови на одделни одбори на Сојузниот извршен совет — — — — —   | 391 |
| 263. Решение за формирање на Комисијата за подготвување на материјалите потребни за усогласување на сојузните прописи со Уставот — — — — —  | 391 |
| 264. Правилник за посебните услови за набавка на технички средства за потребите на сојузните органи — — — — —   | 392 |
| 265. Наредба за измени на Наредбата за определување на условите под кои може да се договара производството и испораката на индустриски растенија — — — — —  | 394 |
| 266. Упатство за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи — — — — —   | 394 |
| 267. Правилник за измени на Правилникот за стручната спрема на службениците од хидрометеоролошката струка — — — — —   | 395 |
| 268. Решение за југословенските стандарди за хлороводородна киселина, аноргански соли, вештачки губриња и течен амонијак — — — — —  | 396 |
| 269. Решение за пуштање во оптек на трета серија пригодни поштенски марки со мотиви на туристички места — — — — —   | 396 |
| Исправка на Техничките прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки при рударските подземни работи — — — — —  | 397 |

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград